



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ
Понеделник, 12 февруари 1951 год.
Бр. 5

Овој број чини 4 дин. Претплага
за една година изнесува 250 дин.
Чековна сметка бр. 801.901812

24

УКАЗ

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а
во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на
Народното собрание на НРМ, Президиумот на На-
редното собрание на НРМ го прогласува Законот за
државниот буџет на Народна Република Македонија
за 1951 година, што го донесе Народното собрание на
НРМ на седницата од 25 јануари 1951 година, а кој
што гласи:

ЗАКОН

ЗА ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ НА НАРОДНА РЕПУ- БЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1951 ГОДИНА

Член 1

Државниот буџет на Народна Република Маке-
донија за 1951 година изнесува:

Приходи	— — — — —	Дин. 5,402.800.000
Расходи	— — — — —	Дин. 5,722.800.000
Вишок на расходите	— — — — —	Дин. 320.000.000

Член 2

Државниот буџет на Народна Република Маке-
донија за 1951 година содржи:

Републикански буџет

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 4,079.671.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 4,258.175.000
и со вишок на расходите во износ од	— — — — —	Дин. 178.504.000

Буџетите на град Скопје, на градовите вон од
составот на околиците и на околиците, и тоа:

град Скопје

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 300.484.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 300.484.000

град Битола

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 64,594.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 64,594.000

град Куманово

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 45,521.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 45,521.000

град Охрид

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 43,716.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 43,716.000

град Прилеп

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 59,565.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 59,565.000

град Струмица

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 35,061.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 35,061.000

град Тетово

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 42,271.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 42,271.000

град Титов Велес

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 37,311.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 37,311.000

град Штип

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 31,008.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 31,008.000

Беровска сколија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 17,072.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 21,417.000

и со вишок на расходите во износ од Дин. 4,345.000

Битолска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 35,864.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 42,632.000

и со вишок на расходите во износ од Дин. 6,768.000

Бредска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 8,008.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 21,887.000

и со вишок на расходите во износ од Дин. 13,879.000

Гевгелиска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 34,504.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 34,504.000

Гостиварска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 43,872.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 43,872.000

Дебарска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 33,949.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 33,949.000

Делчевска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 11,035.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 19,379.000

и со вишок на расходите во износ од Дин. 8,344.000

Демирхисарска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 9,652.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 17,680.000

и со вишок на расходите во износ од Дин. 8,028.000

Г'орчепетровска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 21,680.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 21,680.000

Кавадарска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 41,753.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 41,753.000

Кичевска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 33,311.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 33,311.000

Кочанска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 38,664.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 38,664.000

Кратовска околија

со приходи во износ од	— — — — —	Дин. 13,977.000
со расходи во износ од	— — — — —	Дин. 26,186.000

и со вишок на расходите во износ од Дин. 9,209.000

Кривопаланечка околија

со приходи во износ од — — Дин.	17.442.000
со расходи во износ од — — Дин.	27.309.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	9.867.000

Крушевска околија

со приходи во износ од — — Дин.	11.981.000
со расходи во износ од — — Дин.	17.237.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	5.256.000

Кумановска околија

со приходи во износ од — — Дин.	29.661.000
со расходи во износ од — — Дин.	41.495.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	11.884.000

Охридска околија

со приходи во износ од — — Дин.	13.329.000
со расходи во износ од — — Дин.	25.561.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	12.232.000

Прилепска околија

со приходи во износ од — — Дин.	28.979.000
со расходи во износ од — — Дин.	34.951.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	5.972.000

Радовишка околија

со приходи во износ од — — Дин.	23.223.000
со расходи во износ од — — Дин.	23.223.000

Ресенска околија

со приходи во износ од — — Дин.	24.245.000
со расходи во износ од — — Дин.	24.245.000

Светиниколска околија

со приходи во износ од — — Дин.	14.206.000
со расходи во износ од — — Дин.	31.037.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	16.831.000

Скопска околија

со приходи во износ од — — Дин.	37.240.000
со расходи во износ од — — Дин.	37.240.000

Струмичка околија

со приходи во износ од — — Дин.	21.662.000
со расходи во износ од — — Дин.	29.785.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	8.123.000

Струшка околија

со приходи во износ од — — Дин.	25.920.000
со расходи во износ од — — Дин.	33.326.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	7.406.000

Тетовска околија

со приходи во износ од — — Дин.	31.633.000
со расходи во износ од — — Дин.	31.633.000

Титоввелешка околија

со приходи во износ од — — Дин.	28.176.000
со расходи во износ од — — Дин.	30.736.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	2.560.000

Штипска околија

со приходи во износ од — — Дин.	9.520.000
со расходи во износ од — — Дин.	20.402.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	10.882.000

Вкупно буџетите на град Скопје, на градовите вон од составот на околиите и на околиците:

со приходи во износ од — — Дин.	1.323.129.000
со расходи во износ од — — Дин.	1.464.625.000
и со вишок на расходите во износ од Дин.	141.496.000

Член 3

Вишокот над расходите на приходите по Државниот буџет на Народна Република Македонија во износ од Дин. 320.000.000., — за финансирање на дел од инвестициите се покрива со дотација од сојузниот буџет согласно чл. 5 од Законот за Општодржавниот буџет за 1951 година.

Член 4

Расходите во буџетите на град Скопје, на градовите вон од составот на околиите и на околиците, што се утврдени со Државниот буџет на Народна Република Македонија, к'е се покријат со приходите со кои располагаат: град Скопје, градовите вон од составот на околиите и околиците.

Доколку приходите со кои располагаат град Скопје, градовите вон од составот на околиите и околиците не достигаат за покривање на нивните расходи, вишокот на расходите к'е се покрие со учество во приходите со кои располагаат републиканските органи.

За да се уравниот буџетите на град Скопје, на градовите вон од составот на околиите и на околиците и за равномерно прилив на приходите, Владата на НРМ, во согласност со извршните одбори на народните одбори на град Скопје, на градовите вон од составот на околиите и на околиците, а во рамките на износите на нивните приходи што се утврдени со Државниот буџет на Народна Република Македонија к'е реши за учеството на град Скопје, на градовите вон од составот на околиите и на околиците, во приходите со кои располагаат републиканските органи, како и за учеството на републиканските органи во приходите со кои располагаат град Скопје, градовите вон од составот на околиите и околиците. Со истото решение к'е се определат и процентите на тоа учество.

Член 5

Вишокот на расходите над приходите во буџетите на околиците: Битолска, Бродска, Беровска, Делчевска, Кратовска, Кривопаланечка, Крушевска, Кумановска, Охридска, Прилепска, Светиниколска, Демирхисарска, Струшка, Струмичка, Титоввелешка и Штипска искажани во чл. 2, к'е се покрие со дотација од републиканскиот буџет.

Член 6

Планираниот вишок на приходите во буџетите на пониските органи на државната власт, се внесува во буџетот на повисокиот орган на државната власт и служи за уравниот буџетите на оние органи на државната власт што не можат да го уравниот буџет својот буџет со сопствени приходи.

Член 7

Државните стопански претпријатија под стопанска управа на републиканските и локални органи к'е ја снижат во 1951 година планираната полна цена на чинењето на производите за износ од динари 100.000.000.

Планската комисија на Владата на НРМ, согласно со планот што к'е го утврди Сојузната планска комисија, к'е ги утврди по стопански гранки, а повисоките стопански здруженија по претпријатија, процентите на снижењето на планираната полна цена на чинењето на производите.

Член 8

Вкупниот план на инвестициите во износ од динари 2.750.300.000 се финансира од буџетските средства со износ од дин. 2.664.300.000 и од сопствените средства на претпријатијата (амортизација и дел од добивката) со износ од дин. 260.000.000.

Член 9

Извршувањето на Законот за Петгодишниот план за развитокот на народното стопанство на Народна Република Македонија по годините 1947—1951 година се продолжува за една година.

Се областува Владата на Народна Република Македонија да ги превземе сите потребни мерки за да се остварат преостаналите задатоци од Петгодишниот план до крајот на 1952 година.

Член 10

Износот што е утврден во буџетската резерва на Државниот буџет на Народна Република Македонија за финансирање на увезената опрема за капитална изградба може да се користи само за наголемување на партиите од инвестиционите кредити за капитална изградба, со цел да се исплати опремата што е увезена од странство врз основа на диспозиции од Сојузната Планска комисија и во согласност со надлежните совети.

Член 11

Кредитите за инвестиции и за друго финансирање на стопанството не можат да се намалуваат со вирман за да се финансираат расходите што се одобрени во другите делови на буџетот.

Расходите на државната управа и судство не можат во текот на годината да се наголемуваат со вирман за сметка на одобрените износи за финансирање на просветата и народната култура и за финансирање на социјално—здравствената заштита.

Член 12

Пренесување на кредити (вирмани) меѓу партии и позиции од разни глави во рамките на ист дел и раздел го одобруваат повисоките наредбодавци.

Одобрените кредити за исплата на постојаните и повремени лични додатоци наредбодавците не можат да ги зголемуваат со вирман.

Позициите на оперативните материјални расходи не можат да се зголемуваат со вирман за сметка на позициите од функционалните расходи.

Со вирман смалените партии и позиции не можат посетрно да се зголемуваат, а зголемените не можат да се смалуваат.

Член 13

Нацртите на правните прописи од органите на Владата на Народна Република Македонија чие спроведување предвидува нови или наголемени издатоци, мораат да се испратат на претходна согласност на Министерот на финансиие.

Член 14

Нови зголемувања на службеничките места во републиканските органи и установи, доколку не е донесено дефинитивно решение за систематизација, можат да се вршат само во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ и Министерот на финансиие. Нови назначувања можат да се вршат ако се во буџетот обезбедени потребни финансиски средства во рамките на одобрената систематизација.

Член 15

Министерот на финансиие може да ја запре исплатата на личните издатоци што не се во согласност со законските прописи. Доколку надлежниот повисок

наредбодавец не се согласи со запирањето, решение к'е донесе Претседателот на Владата на НРМ.

Член 16

Шефовите на сметководствата кај наредбодавците одговараат за правилно извршување на претсметката на приходите и расходите и пред Министерот на финансиие.

Промени во службеничките односи на шефовите на сметководствата не можат да се вршат без согласност на Министерот на финансиие.

Член 17

Овој Закон влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а к'е се применува од 1 јануари 1951 година.

У Бр. 8

Скопје, 26 јануари 1951 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Претседател,
Видое Смилевски, с. р.

25

У К А З

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за државната завршна сметка на Народна Република Македонија за 1949 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ДРЖАВНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1949 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во буџетската 1949 година по Државниот буџет на Народна Република Македонија изнесуваат и тоа:

Приходи	— — — —	Дин.	4.274.566.190.77
Расходи	— — — —	Дин.	4.062.455.169.20

Вишок на приходите — Дин. 212.111.021,57

Член 2

Државната завршна сметка на Народна Република Македонија за 1949 година ги содржи остварените приходи и извршените расходи по Државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година и по дополнителниот Републикански буџет и дополнителните буџети на народните одбори и тоа:

а — по Републиканскиот буџет

Приходи	— — — —	Дин.	2.701.525.343.32
Расходи	— — — —	Дин.	2.671.186.680.23

Вишок на приходите — Дин. 30.338.663,09

б — по буџетите на народните одбори и тоа:

1) град Скопје

Приходи	— — — —	Дин.	548.941.037.66
Расходи	— — — —	Дин.	473.283.947.76

Вишок на приходите — Дин. 75.557.089,90

2) град Битола

Приходи	— — — — —	Дин.	55.837.510 —
Расходи	— — — — —	Дин.	53.326.925 —
Вишок на приходите	— — —	Дин.	2.510.585 —

3) град Куманово

Приходи	— — — — —	Дин.	34.683.351,43
Расходи	— — — — —	Дин.	33.270.754,07
Вишок на приходите	— —	Дин.	1.412.597,36

4) град Охрид

Приходи	— — — — —	Дин.	37.942.873 —
Расходи	— — — — —	Дин.	34.446.348 —
Вишок на приходите	— —	Дин.	3.496.525 —

5) град Прилеп

Приходи	— — — — —	Дин.	35.138.719,13
Расходи	— — — — —	Дин.	34.449.206,17
Вишок на приходите	— —	Дин.	689.512,96

6) град Струмица

Приходи	— — — — —	Дин.	49.293.709,68
Расходи	— — — — —	Дин.	32.793.172,71
Вишок на приходите	— —	Дин.	16.500.536,97

7) град Тетово

Приходи	— — — — —	Дин.	31.179.347,47
Расходи	— — — — —	Дин.	29.570.751,50
Вишок на приходите	— —	Дин.	1.608.595,97

8) град Титов Велес

Приходи	— — — — —	Дин.	37.968.438,70
Расходи	— — — — —	Дин.	33.619.728,25
Вишок на приходите	— —	Дин.	4.348.710,45

9) град Штип

Приходи	— — — — —	Дин.	27.830.318,90
Расходи	— — — — —	Дин.	26.297.901,34
Вишок на приходите	— —	Дин.	1.532.417,56

10) Беровска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	18.781.374,12
Расходи	— — — — —	Дин.	18.277.236,12
Вишок на приходите	— —	Дин.	504.138 —

11) Битолска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	45.709.514,31
Расходи	— — — — —	Дин.	41.902.496,11
Вишок на приходите	— —	Дин.	3.807.018,20

12) Бродска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	18.353.841,90
Расходи	— — — — —	Дин.	17.283.745,82
Вишок на приходите	— —	Дин.	1.070.096,08

13) Гевгелиска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	31.537.515,49
Расходи	— — — — —	Дин.	30.173.868,50
Вишок на приходите	— —	Дин.	1.363.646,99

14) Гостиварска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	48.289.742,86
Расходи	— — — — —	Дин.	38.448.859,36
Вишок на приходите	— —	Дин.	9.840.883,50

Г'орчепетровска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	32.333.276,33
Расходи	— — — — —	Дин.	19.538.044,65
Вишок на приходите	— —	Дин.	12.795.231,68

16) Дебарска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	32.985.987,62
Расходи	— — — — —	Дин.	29.218.081,32
Вишок на приходите	— —	Дин.	3.767.906,30

17) Кавадарска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	39.588.696 —
Расходи	— — — — —	Дин.	37.165.933,57
Вишок на приходите	— —	Дин.	2.422.762,43

18) Кичевска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	24.777.009,41
Расходи	— — — — —	Дин.	24.383.646,75
Вишок на приходите	— —	Дин.	393.362,66

19) Кочанска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	31.017.655,38
Расходи	— — — — —	Дин.	28.523.788,69
Вишок на приходите	— —	Дин.	2.493.866,69

20) Кратовска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	22.301.182,76
Расходи	— — — — —	Дин.	19.049.800,76
Вишок на приходите	— —	Дин.	3.251.382,—

21) Кривопаланачка околија

Приходи	— — — — —	Дин.	28.345.290,44
Расходи	— — — — —	Дин.	25.993.177,30
Вишок на приходите	— —	Дин.	2.352.113,14

22) Крушевска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	17.383.316,83
Расходи	— — — — —	Дин.	16.374.387,67
Вишок на приходите	— —	Дин.	1.008.929,16

23) Кумановска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	40.635.341,09
Расходи	— — — — —	Дин.	37.612.666 —
Вишок на приходите	— —	Дин.	3.022.675,09

24) Охридска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	24.429.600 —
Расходи	— — — — —	Дин.	23.980.399 —
Вишок на приходите	— —	Дин.	449.201 —

25) Прилепска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	44.500.449,49
Расходи	— — — — —	Дин.	36.561.045,95

Вишок на приходите — — — Дин. 7.939.403,54

26) Радовишка околија

Приходи	— — — — —	Дин.	26.711.296,53
Расходи	— — — — —	Дин.	21.441.419,44

Вишок на приходите — — — Дин. 5.269.877,09

27) Ресенска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	25.583.526,20
Расходи	— — — — —	Дин.	24.601.567,05

Вишок на приходите — — — Дин. 981.959,15

28) Светиниколска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	26.361.389,94
Расходи	— — — — —	Дин.	22.514.875,08

Вишок на приходите — — — Дин. 3.846.514,86

29) Скопска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	37.030.632,24
Расходи	— — — — —	Дин.	33.817.870,80

Вишок на приходите — — — Дин. 3.212.761,44

30) Демирхисарска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	18.988.692,93
Расходи	— — — — —	Дин.	18.080.976,18

Вишок на приходите — — — Дин. 907.716,75

31) Струшка околија

Приходи	— — — — —	Дин.	25.278.645,67
Расходи	— — — — —	Дин.	24.470.021,55

Вишок на приходите — — — Дин. 808.624,12

32) Струмичка околија

Приходи	— — — — —	Дин.	20.776.759,24
Расходи	— — — — —	Дин.	27.488.734,57

Вишок на расходите — — — Дин. 6.711.975,33

33) Тетовска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	44.532.584,47
Расходи	— — — — —	Дин.	38.649.288,95

Вишок на приходите — — — Дин. 5.883.295,52

34) Титоввелешка околија

Приходи	— — — — —	Дин.	30.360.449,02
Расходи	— — — — —	Дин.	28.655.858,50

Вишок на приходите — — — Дин. 1.704.590,52

35) Делчевска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	19.775.085,05
Расходи	— — — — —	Дин.	18.682.925,23

Вишок на приходите — — — Дин. 1.092.160,02

36) Штипска околија

Приходи	— — — — —	Дин.	20.258.539 —
Расходи	— — — — —	Дин.	19.620.892,30

Вишок на приходите — — — Дин. 637.646,70

Вкупно приходи по буџетите на народните одбори — — — — — Дин 1.655.342.700,45
Вкупно расходи по буџетите на народните одбори — — — — — Дин 1.473.570.341,97

Вишок на приходите по буџетите на народните одбори — — — — — Дин 181.772.358,48

Член 3

Се одобруваат расходите што се извршени по чл. 33 од Уредбата за извршување на буџетот, како и прекорчувањата на извршените расходи, што се покриени со сопствените вишоци на приходите.

Член 4

Се одобрува Државната завршна сметка за 1949 година, составена согласно прописите на чл. 37 од Основниот закон за буџетот и чл. 39 од Уредбата за извршување на буџетот.

Член 5

Државната завршна сметка на Народна Република Македонија е составен дел од овој закон.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

У. Бр. 9

Скопје, 26 јануари 1951 година.

**Президиум на Народното собрание на
Народна Република Македонија**

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Претседател,
Видое Смилевски, с. р.

26

Со цел да се опфатат поуспешно во училиште децата што подлежат на задолжително школување, а по предлог на Народниот одбор за Радовишка околија, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

За отворање осмолетки во селата: Инево, Подареш и Конче — Радовишка околија

1) Се отвораат осмолетки со македонски наставен јазик во с. Инево, Подареш и Конче — Радовишка околија.

2) Осмолетките к'е почнат со работа во учебната 1950/51 година.

3) Ова Решение влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 13.923, 30-ХП-1950 година, Скопје.

Министер за просвета,
Димче Мире, с. р.

27**ЗАПИСНИК**

ОД ПРВАТА ПРЕТХОДНА СЕДНИЦА НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ, ОДРЖАНА НА 3 ЈАНУАРИ 1951 ГОДИНА

Претседава: најстариот присутен народен пратеник Тоде Ношпал,

Привремен секретар: Мито Хади Василев.

В. д. секретарот на Президиумот на Народното собрание на НРМ, Крсте Црвенковски ја отвори првата претходна седница на Народното собрание на НРМ од второто свикување во 10 часот и го прочита Указот на Президиумот на Народното собрание на НРМ за свикување Народното собрание на НРМ од второто свикување на заседание на 3 јануари 1951 година. Сите присутни народни пратеници го сослушаа стоејќи и четеењето на Указот.

Потоа народниот пратеник Крсте Црвенковски го известува Собранието дека најстар присутен народен пратеник, кој, спрема Правилникот за работата на Народното собрание на НРМ треба да претседава пона- така на стаа седница е народниот пратеник другарот Тоде Ношпал и го покани да го завземе претседател- ското место.

Претседателот Тоде Ношпал го завзема претсе- дателското место, а потоа со краток говор ги поздра- ви народните пратеници и предложи на Собранието да се изберат три привремени секретари. По предлог на народниот пратеник Ацо Ицев, Собранието ги из- бра едногласно за привремени секретари народните пратеници: Мито Хаџи Василев, Фируз Назим и Алек- сандар Мартиновски.

После изборот на привремените секретари присут- ните народни пратеници ги предадоа пратеничките уверења на привремениот секретар Мито Хаџи Васи- лев.

После тоа се премина на дневниот ред: избор на Верификационен одбор.

Претседателот Тоде Ношпал објавува дека за из- бор на Верификационен одбор е поднесена само една листа.

Собранието едногласно ја прими прочитаната ли- ста и претседателот објави дека за Верификационен одбор се избрани народните пратеници: Брајковски Живко, Веслиевски Наум, Марковски Крсте, Алекс- ски Димитар, Садо Хамо, Спировски Драган, Пути- ски Салтир, Маневски Мирослав, Наџи Сулејман, Ан- товски Мелко и Хамди Демир.

Претседателот, Тоде Ношпал ги покани избраните членови на Верификациониот одбор да се состанат по- сле седницата за да се конституираат, а со тоа ја за- клучи седницата во 10.20 часот. Објави дека наредна- та претходна седница на Народното собрание к'е ја свика претседателот на Верификациониот одбор, от- кога одборот к'е заврши со својата работа.

Скопје, 3 јануари 1951 година.

Времени секретар,
Мито Хаџи Василев, с. р.

Претседател,
Тоде Ношпал, с. р.

28

ЗАПИСНИК

ОД ВТОРАТА ПРЕДХОДНА СЕДНИЦА НА НАРОД- НОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОД ВТОРОТО СВИКУ- ВАЊЕ, ОДРЖАНА НА 4 ЈАНУАРИ 1951 ГОДИНА

Претседава: Претседателот на Верификациониот одбор народниот пратеник Живко Брајковски и ново- избраниот Претседател на Народното собрание Димче Стојанов — Мире.

Секретар: Назим Фируз.

Претседателот на Верификациониот одбор, народ- ниот пратеник Живко Брајковски ја отвори втората претходна седница на Народното собрание на НРМ од второто свикување во 16.15 часот.

Прочитаниот записник од првата претходна седни- да се прими со забелешката на пратеникот Крсте Цр- венковски да се стави: „В. д. секретар на Президиумот на Народното собрание“ а не како е во самиот запис- ник „секретар“.

Претседателот Живко Брајковски соопштува де- ка Верификациониот одбор се конституира на 3 јану- ари 1951 година, дека за претседател е избран Живко Брајковски а за секретар Хамди Демир. Одборот вед- наш пристапи на работа кон верифицирање на пра- теничките мандати, а по свршената работа поднесе извештај на Собранието кој е напечатен и разделен на народните пратеници.

Потоа се преминува на првата точка од дневниот ред: Претрес на извештајот на Верификациониот одбор.

Претседателот на Верификациониот одбор Живко Брајковски го покани известителот на Верификаци- ониот одбор да го прочете извештајот на Одборот.

Во средината на читањето на извештајот од стра- на на известителот, народниот пратеник Крсте Марков- ски, Претседателот предложи извештајот во целост да не се чита бидејќи истиот е поделен на сите народни пратеници. Собранието го прими едногласно предло- гот на Претседателот.

Бидејќи за дискусија никој не се јави Претседа- телот го стави предлогот на гласање. Собранието, гла- сајќи со дигање рака, го усвои едногласно извештајот на Верификациониот одбор.

Потоа се премина на втората точка од дневниот ред: Положување клетва од народните пратеници.

Претседателот го прочита текстот на клетвата од чл. 6 од Правилникот за работата на Народното собра- ние на НРМ, а народните пратеници, повторувајќи ги зборовите, положија клетва, после кое потпишани- те текстови од клетвата ги предадоа на секретарот.

Потоа се премина на третата точка од дневниот ред: Избор на нов претседател.

По предлог на народниот пратеник Ванчо Бурзев- ски, Собранието едногласно го избра за претседател Димче Стојанов — Мире.

Новоизбраниот Претседател го завземе своето ме- сто и по тоа се премина на четвртата точка од дневни- ст ред: Избор на потпретседатели на Собранието.

По предлог на народниот пратеник Димитар Алек- сиевски, Народното собрание ги избра едногласно за потпретседатели: Томо Кутврец, народен пратеник од Крушево и Саде Хамо, народен пратеник од Дебар.

Потоа се премина на петтата точка од дневниот ред: Избор за секретари на Народното собрание.

По предлог на народниот пратеник Филип Брај- ковски, Собранието ги избра за секретари: Мито Хаџи Василев, народен пратеник од Кавадарска околина; Фируз Назим, народен пратеник од Радовишка околи- на и Александар Мартиновски, народен пратеник од Тетово.

Новоизбраниот претседател Димче Стојанов — Мире од името на новоизбраното претседателство се заблагодари за изборот.

По предлог на претседателот Собранието утврди дневен ред за идната седница и тоа:

1) Претрес на Предлогот за изменување и допол- нување на Правилникот за работата на Народното со- брание на НРМ;

2) избор на постојани одбори на Народното собрание на НРМ; и

3) избор на анкетни одбори на Народното собрание на НРМ.

Со тоа Претседателот, Димче Стојанов — Мире ја заклучи втората претходна седница во 16,45 саатот а првата редовна седница на Народното собрание ја закажа за 17,15 часот.

Скопје, 4 јануари 1951 година.

Секретар,

Претседател,

Назим Фируз, с. р:

Димче Стојанов — Мире, с. р.

29

ЗАПИСНИК

ОД ПРВАТА СЕДНИЦА НА I-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОД ВТОРОТО СВИКУВАЊЕ, ОДРЖАНА НА 4 ЈАНУАРИ 1951 ГОДИНА

Претседава: Претседателот на Народното собрание Димче Стојанов — Мире.

Секретар: Александар Мартиновски.

Претседателот Димче Стојанов — Мире ја отвори првата редовна седница на I-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ во 17,15 часот.

Прочитаниот записник од втората претходна седница на Народното собрание се прими без забелешка.

Претседателот објави дека се минава на првата точка од дневниот ред: претрес на Предлогот за изменување и дополнување на Правилникот за работата на Народното собрание на НРМ.

Претседателот го покани првопотпишаниот предлагач да го образложи предлогот. Откога првопотпишаниот предлагач народниот пратеник Ванчо Бурзевски го образложи предлогот, Собранието гласајќи со дигање рака едногласно го усвои предлогот. Претседателот објави дека изменувањата и дополнувањата на Правилникот за работата на Народното собрание на НРМ се примени едногласно од Собранието.

Потоа се преминува на втората точка од дневниот ред: избор на постојани одбори на Народното собрание на НРМ.

Претседателот Димче Стојанов — објавува дека за избор на постојани одбори на Народното собрание има поднесено кандидатски листи од Клубот на народните пратеници на Народниот фронт. Откога се прочитаа предложените кандидатски листи, Собранието гласајќи со дигање рака едногласно ги избра:

за членови на Законодавниот одбор: Влахов Димитар, Поповски Елисије, Брајковски Филип, Хаџи Василев Мито, Ицев Александар, Антошки Методија, Мејсон Лазо, Каџифков Ристо, Стаменков Владо, Манева Лилјана, Стојановски Гоко, Станковски Боро, Минанева Мара, Кугурец Томо и Таири Џеваил, а за заменици: Стефановски Андро, Митановски Славе, Христов Митко, Спировски Здравко, Јакимовски Љубе, Милошевски Михаило и Атанасовски Рампо;

за членови на Одборот за народна власт народните пратеници: Димитриевски Мито, Брајковски Живко, Мартиновски Александар, Влаху Јанко, Фитевски Кочо, Нечовски Ване, Тодоровски Наско, Николовски Благој, Пепошки Светозар, Петровски Боро, Тодоровски Живко, Трајковски Живко, Дуганова Васка, Гулага Асан и Николов Ванчо, а за заменици народните пратеници: Таневски Петре, Стојанов Блаже, Рамадан Зендел, Божиновски Ангеле, Петровски Филип, Стоилков Ванчо, Саид Мустафа, Тачи Хамит и Усковски Рамис;

за членови на Одборот за план и финансии народните пратеници: Миљовски Киро, Бурзевски Ванчо, Беловски Димче, Сион Исак, Бозилов Мито, Бојановски Диме — Дизе, Романо Мариц, Николовски Ванчо, Апчевски Дојчин, Делев Миле, Ристовски Ацо, Брешковски Ане и Христов Стојан, а за заменици народните пратеници: Велановски Нове, Милковски Ване, Јанев Блаже, Тодоровски Живко и Гецевски Коле;

за членови на Одборот за просвета и култура народните пратеници: Чаловска Лилјана, Малинска Регелинка, Топаловски Илија, Г'сревски Г'сре, Пенев Димче, Богданов Петре — Кочко, Јаневски Сливко, Поп Антошки Славко, Зафировски Митко, Рифат Веда и Еминов Имер, а за заменици народните пратеници: Чушкар Боро, Абдула Осман, Русковски Г'орги, Михајлова Филимена и Лутви Мухарем;

за членови на Одборот за народно здравје и социјални грижи народните пратеници: Нацева Мара, Биљановски Злате, Димковски Брајко, Коломјас Жамила, Карбева Мана, Димитриевски Димче, Унковски Ванчо, Трениевски Љубе, Антева Нада, Јонузи Алија, Велевски Мити, Божиновски Мишко и Туцаров Васо, а за заменици народните пратеници: Богоевски Милан, Стефановски Бојин, Лика Раим, Стрезова Мара, Арсов Ангел, Филиповски Филип и Петровски Филип;

за членови на Мандатно—имунитетниот одбор народните пратеници: Атанасовски Душко, Милевски Димче — Добри, Назми Фируз, Стрезовски Сандре, Јаневски Бланко, Николовски Филип и Исидоровски Боро, а за заменици народните пратеници: Алили Јашар, Георгиев Миланчо и Петковски Боро;

за членови на Одборот за молби и жалби народните пратеници: Алексиевски Димитар, Алексиевски Борис, Дуганова Васка, Крстевска Ратка и Рупе Пере, а за заменици народните пратеници: Јовановски Василко, Сефери Нилаим и Митев Стоиле; и

за членови на Административниот одбор народните пратеници: Милошевски Блаже, Туцаров Васил, Петровски Милан, Лахтова Ката и Галева Рада, а за заменици народните пратеници: Трпеновски Ристо, Гошевски Трајан и Атанасов Г'ерас.

Потоа се преминува на третата точка од дневниот ред: избор на Анкетни одбори на Народното собрание на НРМ.

Претседателот Стојанов Димче соопшти дека од Клубот на народните пратеници на Народниот фронт е поднесена листа за избор на анкетни одбори на Народното собрание на НРМ.

Откога се прочитаа предложените кандидатски листи, Собранието гласајќи со дигање рака ги избра: во Анкетниот одбор за испитување откупната система во Народна Република Македонија за членови: народните пратеници: Ванчо Бурзевски, Спировски Илија, Горчевски Стојан, Поповски Ристо, Петровски Милан, Поповски Соколе и Апчевски Дојчин; и

во Анкетниот одбор за испитување системот и состојбата на снабдувањето во Народна Република Македонија за членови народните пратеници: Василевски Мишко, Ката Лахтова, Илиевски Јосиф, Алексовски Борис, Миловски Киро, Диме Бојановски — Дизе и Александар Мартиновски.

Бидејќи дневниот ред беше исцрпен, Претседателот ја заклучи првата седница во 18 часот, а идната ја закажа за после 20 минути. По предлог на Претседателот, Собранието го усвои за идната седница следниот дневен ред:

1. извештај на Президиумот на Народното собрание на НРМ;
2. избор на Президиум на Народното собрание на НРМ од второто свикување; и
3. изјава на Претседателот на Владата на НРМ.

Скопје, 4 јануари 1951 година.

Секретар, Претседател,
Александар Мартиновски с.р. Димче Стојанов-Мире с.р.

ИСПРАВКА

Во Уредбата за пожаропретпазните мерки во стопанските претпријатија и установи објавено во „Службен весник на НРМ“ бр. 1 од 12-I-1951 год. направени се печатни грешки:

Во член 1, ред 2, место „сојузизо“ треба да стои „Сојузно“

Во член 3, ред 2, место „сопанските“ треба да стои „стопанските“.

Во член 8, ред 2, место „не“ треба да стои „к'е“

Во член 10, ред 3, место „ваа“ треба да стои „оваа“

ИСПРАВКА

Во Правилникот за држење и чување на запаливи течности во индустриските и други претпријатија објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 1 од 12-I-1951 год. се направени печатни грешки:

Во член 1, ред 12, место „3 група“ треба да стои „III-група“

Во член 20, точка 8, во 4 и 5 ред зборовите „како и при чистењето на садовите во кои имало запаливи течности“ треба да се бришат.

СОДРЖИНА

Ред. бр.		Стр.
24	Закон за државниот буџет на Народна Република Македонија за 1951 год. —	60
25	Закон за државната завршна сметка на Народна Република Македонија за 1949 година — — — — —	62
26	Решение за отворање осмолетки во селата Инево, Подареш и Конче Радовишка околица — — — — —	64
27	Записник од првата претходна седница на Народното собрание на НРМ од второто свикување, одржана на 3 јануари 1951 година — — — — —	64
28	Записник од втората претходна седница на Народното собрание на НРМ од второто свикување, одржана на 4 јануари 1951 година — — — — —	65
29	Записник од првата седница на I-то редовно заседание на Народното собрание на НРМ од второто свикување, одржана на 4 јануари 1951 год. — — — — —	66
	Исправка на Уредбата за пожаро-претпазните мерки во стопанските претпријатија и установи — — — — —	67
	Исправка на Правилникот за држење и чување на запаливи течности во индустриски и др. претпријатија — — — — —	67